

НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Ѐ СЕ НАЛОЖУВА ДА ИМ ИСПЛАТИ ОБЕСШТЕТУВАЊЕ ЗА ИСЕЛУВАЊЕ НА БРЕМЕНИТЕ РОМКИ



Брисел, 23 март 2020 година: Комитетот на ОН за елиминација на дискриминацијата врз жените (ЦЕДАВ) одлучи во корист на шест млади Ромки (во два засебни случаи) кои, во август 2016 година, беа истерани од своите домови без предупредување додека беа бремени. Општинските власти дојдоа и со булдожер ги урнаа домовите на околу 130 Роми, вклучувајќи ги и овие шест жени, коишто живееле на брегот на реката под тврдината Кале во центарот на Скопје. Тие ја уништија пумпата за вода што ја користеше заедницата, како и голем дел од нивните лични предмети што се наоѓаа во нивните домови, оставајќи ги без дом и во ранлива ситуација во екстремни временски услови. Комитетот на Северна Македонија ѝ даде шест месеци да обезбеди обесштетување на шесте жени, како и соодветно сместување, пристап до чиста вода, исхрана и директен пристап до прифатливи здравствени услуги.

Жените на тоа место живееле девет години пред да се случи незаконското иселување. По него, тие беа оставени на улиците во време на големи поплави, без пристап до вода или канализација, а подоцна својата бременост мораа да ја довршат во премрзнати шатори и импровизирани засолништа. Шесте жени, исто така, не можеа да добијат пристап до

социјални станови или медицинска нега бидејќи, како и многу други Роми во Македонија, не поседуваа лични документи.

„Во 2016 година, на владата ѝ рековме дека нема да застанеме сè додека не обезбедиме правда за овие жени како и за остатокот од заедницата - денес го исполнивме првиот дел од тоа ветување. Двете одлуки се превртница на многу начини, но што е најважно, ги истакнуваат сите испреплетени форми на дискриминација со кои се соочуваат жените и девојчињата Ромки. Овие шест храбри млади Ромки кои се согласија своите предмети да ги изведат пред суд, беа мотивација за една важна промена во судската практика која што сега може да ја користат многу други бездомници во светот, во ситуации во кои владите не успеваат да им обезбедат алтернативно сместување, пристап до здравствена заштита услуги, чиста вода и правилна исхрана“, рече Сенада Сали, адвокатка на ЕЦПР која им помогна на шесте Ромки да ги изведат своите случаи пред ОН.

Одлуката следува откако ЦЕДАВ одговори на итните барања од ЕЦПР (Европски центар за правата на Ромите) во [ноември 2016](#), и во [јануари 2017](#), барајќи од Северна Македонија веднаш да обезбеди итно сместување за шесте Ромки. Властите реагираа така што обезбедија несоодветно и супстандардно сместување за жените, бидејќи температурите во Скопје до тогаш паднаа на -20°C. Овие најнови одлуки на ЦЕДАВ претставуваат обврска за државата да обезбеди соодветно, безбедно сместување и репарации.

Комитетот, исто така, издаде девет други препораки за Северна Македонија во однос на жените и девојчињата Ромки. Со нив, владата се повикуваше да преземе мерки за борба против: вкрстените форми на дискриминација, сиромаштијата, недостатокот на пристап до соодветно домување, практики на незаконски плаќања за услуги за репродуктивно здравје, здравствена заштита со низок квалитет, одбивање на прегледи од страна на гинекологите, пречки во пристапот до соодветни правни лекови и правна помош и посебна препорака за воздржување од исселување на бремените Ромки.

Одлуките на ЦЕДАВ ја покажуваат разликата помеѓу еднаквоста на правата и правичноста на правата за маргинализираните малцинства. Комитетот забележа дека *„правото да се биде ослободен од дискриминација подразбира не само еднаков третман на луѓето кога се во слични ситуации, туку различно постапување со нив кога се во различни ситуации“*. Во овој случај, државата не презеде посебни мерки за да ги реши специфичните итни потреби на бремените Ромки ниту да го заштити нивното право да не бидат дискриминирани.“

ЕЦПР е претставник на 53 Роми од оваа заедница во [случај](#) кој е сè уште постапка пред Европскиот суд за човекови права.

Ова соопштение за печат е достапно и на англиски јазик.

За повеќе информации, контактирајте ги:

Senada Sali

Адвокат

European Roma Rights Centre

senada.sali@errc.org

Jonathan Lee

Менаџер за застапство и комуникации

European Roma Rights Centre

jonathan.lee@errc.org

+36 30 500 2118